

НАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАПКА И РЕЗУЛТАТИТ ОД РАБОТАТА НА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ВО АЕК

Изработил: Дафина Пауновска-Раководител на Сектор за правни работи, АЕК

Содржина

- 1. Правна основа за формирање на Комисија за одлучување по прекршоци
(во натамошниот текст само Комисија)**
- 2. Надлежности на Комисијата и начин на постапување**
- 3. Правно искуство од досегашното работење**

Правна основа за формирање на Комисија за одлучување по прекршоци

- Законот за прекршоците (ЗП) од 2006.
- Законот за прекршоците објавен во Сл.весник на РМ број 124/2015.
(член 54 и член 60)
- Закон за електронските комуникации (ЗЕК), објавен во Сл.весник на РМ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 139/2015.
(член 50)
- Деловник за работа на Комисијата за одлучување по прекршок, број 0201-2014/1 од 11.09.2014 година, објавен на веб страната на АЕК.

Правна основа за формирање на Комисија за одлучување по прекршоци

- Според ЗП- членови на Комисијата се овластени службени лица со соодветен степен и вид на стручна подготовка и потребно работно искуство определени со закон, од кои најмалку еден од членовите е дипломиран правник со положен правосуден испит.
- Според ЗЕК -Комисијата за одлучување по прекршок се состои од три члена од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата. Членовите на Комисијата треба да имаат високо образование од правните науки и работно искуство од најмалку три години во областа од кои еден е дипломиран правник со положен правосуден испит кој е претседател на Комисијата.
- Мандат-3 години.
- Решение за формирање на Комисија за одлучување по прекршок во АЕК, донесено од Директорот во 2014 година, 2017 година.

Надлежност на Комисијата и начин на постапување

- Комисијата е надлежна за постапување по прекршоци утврдени во ЗЕК и тоа:
 - Член 182, со предвидена глоба во износ од 20.000 евра за правно и 1000 и 1500 евра за одговорно лице
 - Член 183, со предвидена глоба во износ од 10.000 евра за правно и 500 до 100 евра за одговорно лице
 - Член 184, со предвидена глоба во износ од 5.000 евра за правно и 500 евра за одговорното лице,
 - Член 185, со предвидена глоба во износ од 1000 до 1500 евра за физичко лице.

- Судот е надлежен за постапување за прекршоци утврдени во ЗЕК и тоа:
 - Член 180, со предвидена глоба во износ од 7-10% од вкупниот годишен приход..., и 3.000 до 6000 евра за одговорното лице и
 - Член 181, со предвидена глоба во износ од 4-7% од вкупниот годишен приход....., и 1500-3000 евра за одговорното лице.

Надлежност на Комисијата и начин на постапување

Деловник за работа- се утврдува начинот на работа на Комисијата

- Комисијата се состанува, работи и одлучува на седници .
- Комисијата одлучува врз основа на докази, почитувајќи ги принципите на непристрасност и објективност и утврдување на материјалната вистина.
- Комисијата обезбедува законито, навремено и ефикасно извршување на работите од своја надлежност.
- Комисијата има право да изведува докази и да собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.
- Членовите на Комисијата се самостојни и независни во работата и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.
- Комисијата одлучува со мнозинство од вкупниот број на гласови.

Правно искуство од работата на Комисијата

Постапка за порамнување и искуство од примената

- Неуспешни (причина се високи глоби).
- Пример: 2015 година -96 платни налози (48 за правни и 48 за физички лица).

Донесени одлуки и изречени санкции:

➤ 2015 година

Основ: Недоставен квартален извештај

Изречени санкции: 96

Вид на санкции:Опомени

Правно искуство од работата на Комисијата

➤ 2016 година

Основ:

-На претплатник не му достави одговор по приговор во рок од 15 дена од приемот на приговорот, (2 предмети)

-На барање на Агенцијата операторот не ги доставил бараните информации и податоци согласно член 55 од ЗЕК (1 предмет)

Изречени санкции: 3

Вид на санкции: Глоба

➤ 2017 година

Основ:

-На претплатник не му достави одговор по приговор во рок од 15 дена од приемот на приговорот,

-На претплатник не му овозможи преносливост на број, и

-Не води евиденција за сите воспоставени претплатнички односи.

Изречени санкции: 3

Вид на санкции: Глоба

Правно искуство од работата на Комисијата

- Право на жалба
 - Државна Комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочните постапки
- Право на тужба
 - Управен Суд на РМ



Ви благодарам на вниманието!